

Оние кои ја фабрикуваа сторијата за корупцијата, за правичното судење на клиентите итн. го исклучија трансформаторот за довод на електрична енергија до седиштето во Скопје. Оние кои и досега го воде орото во невладиниот сектор, а во меѓувреме успеаја многу вешто и суптилно да ја прикријат опасната политичка игра и да го свртат вниманието на јавноста, се главните виновници за лошата завршница.

Чи беа играчите во завршената приказна за волкот и за бабичката?

Всушност, се наметнува прашањето дали има мотиви за корупција во невладините организации во РМ?

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



"ВРТИ-СУЧИ" ИСТО ТИ СЕ ФАЌА, СЕ Е МИНАТО, ПА ТАКА И СЕГАШНОСТА СТАНУВА МИНАТОСТ- СЛАЃАНА ТАСЕВА И РИСТО ЈАЧЕВ, ЕКСЛИДЕРИ НА СЕГА БЕЗИМЕНАТА НВО ОРГАНИЗАЦИЈА

јата во земјава и да се споредува со другите држави во регионот и пошироко. Со тоа заврши мисијата на "Транспарентност Македонија", односно свездените моменти на поранешниот претседател на НВО, Ристо Јачев и на извршниот директор Слаѓана Тасева, згаснаа без да се даде отчет колку пари се потрошија, од каде дојдоа средствата и за што сè беа потрошени финансиите.

На булеварот останаа впечатоците дека битката меѓу Тасева и Ордановски за скапоцениот камен од круната, всушност претставува слатка одмазда за Пировата победа на последните парламентарни избори во Македонија.

Според тоа, демократијата изгуби,

Чи беа играчите во завршената приказна за волкот и за бабичката?

На македонските партии кои се инсталираа во невладината организација и имаа можност да ја спроведуваат својата политика, а тоа е да "чепнат" онаму каде што не треба, да прекорат таму каде што треба, да плукаат и кога треба и кога не треба.

Значи, оваа шема е подготвувана во партиските лаборатории, кои ги испревртеа функцијата и задачите на невладиниот сектор во Македонија.

Не треба многу да си паметен за да забележиш дека секогаш кога треба да се истурка некоја идеја, кога треба да се лапнат странски пари, кога треба да се

"ТРОЈАНСКИОТ КОЊ" ЈА ОБЕЗГЛАВИ "ТРАНСПАРЕНТНОСТ МАКЕДОНИЈА"

Завесата од театарската драма, поточно од трагикомедијата "Транспарентност Македонија", падна и таа никогаш повеќе нема да се крене за публиката, бидејќи пиесата е откажана од страна на инвеститорите на проектот, кои не сакаат да си го валкаат лицето, а уште повеќе да бидат измеќари на некојси "треторазредни" балкански колеги, кои надвор од процедурите се дрзнаа да го уриваат тешко стекнатиот имиџ. Но, тоа не беа главните мотиви за завршувањето на приказната со оваа исклучително важна невладина организација. Причините се многу подлабоки и мораат да се бараат на Балканот.

Брендот на "Транспарентност Интернешнл" повеќе не смеат да го користат пулените на Сашо Ордановски, а уште повеќе да го спомнуваат лицата од таборот на Слаѓана Тасева, која во претходниот период го донесе "дијамантот" во Македонија за да се мери корупци-

но победија нарачателите, чии наречници и шпекуланти ја измислија приказната за "Транспарентност Македонија".

КОЈ ВСУШНОСТ ГО ДОВЕДЕ БРЕНДОТ ВО ЗЕМЈАВА?

Оние кои ја исфабрикуваа сторијата за корупцијата, за правичното судење на клиентите итн. го исклучија трансформаторот за довод на електрична енергија до седиштето во Скопје.

Оние кои и досега го воде орото во невладиниот сектор, а кои во меѓувреме успеаја многу вешто и суптилно да ја прикријат опасната политичка игра и да го свртат вниманието на јавноста, се главните виновници за лошата завршница.

"дрпне" од туѓиот џеб, вниманието се фокусира на домашната сцена, а при тоа аномалиите од корумпираниот систем во правосудството, во администрацијата, во здравството, во царината итн. остануваат лоцирани, ама негибнати.

Всушност, се наметнува прашањето дали има мотиви за корупција во невладините организации во РМ?

Дали има политички судир на интереси, или интелектуален судир на интереси во сега обезглавената невладина организација, чие име и презиме е избришано од судскиот регистар, бидејќи странците го помиришаа политичкиот барут и ја препознаа интелектуалната и личната нетрпелливост на инволвираните актери во драмата?

Несомнено Сашо Ордановски беше "тројански коњ" за да згасне влијателната невладина организација, иако и нејзиното работење уште од многу по-

ЕРЕЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА

рано требаше да биде ставено под лупа на органите на Управата за приходи.

Ова дискутабилно прашање треба да биде упатено и до адресите на други значајни НВО организации, кои се мали царства на голема политичка моќ и директно влијаат на тековите во државата.

Всушност, ваквото работење стана практика или постапка за шиканирање или за спроведување хајка против лица, кои им пречат во остварувањето на политичките цели во земјава.

Истовремено, доколку се фрли бегол поглед врз минатото на "Транспарентност Македонија" и при тоа се лоцираат изворите на финансиските средства, тогаш компјутерската томографска слика ќе покаже дека скелетот на организацијата го правеле и СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.

Но, оној момент кога се почувствува дека нивните позиции се разнишани а, пак, "тројанскиот коњ" се обиде да го инсталира албанскиот косовски фактор за главен играч во претстојните економски и општествени движења во државава, се пронајде волшебното стапче за да се затвори претставништвото во Македонија.

На тој начин се затвори само една дупка од странското разузнавачко милје, кое дејствува во земјава, а во овој случај отворено се експонираше и претставуваше обид за инсталирање во структурите на државата, но и во системот

на претстојните реформи во правосудството, во АРМ итн.

Поради ова, може да се оцени дека потегот на Берлин е добредојден за неодговорните македонски разузнавачки служби, кои бараа начин да се застане на патот на дејствувањето на разузнавачите од КЗК, кои прикриено финансираат одредени НВО центри во Македонија. Според тоа, оваа игра ја спречија не само домашните фактори, туку и странските разузнавачки служби, кои не сакаа да имаат силни центри на моќ во земјава и во регионот и при тоа да им ги диктираат условите и движењата на Балканот. Затоа, смислата на затворањето на "Транспарентност Македонија" е повеќеслојна и таа е елоквентен пример за прибирање на разузнавачки податоци, но и за можност државата да се држи во канџи и при тоа да се контролираат нејзините економски и општествени промени.

ЗАШТИТА НА КРЕДИБИЛИТЕТОТ

"Транспарентност Интернешнл" ѝ го одзеде правото на македонската невладина организација "Транспарентност Македонија" да ја претставува неа, бидејќи внатрешните проблеми се од непремостлив карактер. За ова е информирано раководството на македонската

НВО, како и членовите, кои се впуштија во одмерување на силите во организацијата. Одлуката веднаш стапи во сила, а Берлин се оградава од сите натамошни потфати на невладината организација во земјава, додавајќи дека тоа го направиле со намера "да си го заштитат името и кредибилитетот на движењето "Транспарентност". Во писмото на регионалниот директор за Европа и за Централна Азија, Микош Маршал, кој пред извесно време дојде во Скопје за да ја испита ситуацијата, се наведува:

"Со жалење морам да ви соопштам дека Бордот на 'Транспаренс Интернешнл' донесе одлука веднаш да го прекине Националниот договор за привремена акредитација со 'ТИ Македонија'. Со оваа одлука Бордот на 'ТИ' ви го укинува правото да го користите името и логото на 'ТИ' и придружните асоцијации во движењето. Жалиме што нашите напори да се најде решение заедно со лидерството на 'ТИМ' не дадоа плод. Бордот на 'ТИ' ја донесе оваа одлука за да ги заштити репутацијата и кредибилитетот на 'ТИ' движењето и нуди шанса за активистите во борбата против корупцијата во Македонија да се реорганизираат. Сите веруваме дека на Македонија ѝ е потребно силно, независно и непартиско антикорупциско надзорно тело", констатира регионалниот директор во своето оправдувачко писмо.

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

